



Посебно задоволство осеќам ако со овие редови допринесам во изготвувањето на Монографијата за Наум Веслиевски-Овчарот.

Нека не ми биде забележано ако накратко и воопштено изнесам некои особености за родното место село Златари.

Селото Златари поради својата географска и економска положба, лоцирано свероисточно од Ресен на околу 5 км., сместено во прегратките на Бигла планина низ историјата го прателе бурни настани. Не постојат историски податоци за постанокот на селото, но се смета дека е стара населба. Дел од патот "Виа игнација" што се издвојувал од под селото Лева Река а се протегал покрај црквата на с. Кривени, поминуве низ с. Златари и преку огранците на Бигла на превојот "Гавато" се сјувал ^{cc} потезот Ресен-Битола. На овој дел меѓу селата Кривени и Златари во месноста "Оцеј куки" постоела населба во која според раскажувањата на старите се одвивало во одделни денови трговија на стоки. Пред Втората светска војна на ова место при обработката на земјата лугето наогаа керамички остатоци (купови, грнци, и други предмети).

.... Постојат искажувања дека некогаш селото било лоцирано во месноста "Слатино" и жителите потекнувале од с. Слатино, Охридско, кои како стоаџари се населиле на овој дел на Преспа, а како резултат на теророт на Турците се преселиле северно на падините под Бигла односно на сегашната локација на селото. Според други преданија еден деј од жителите бил доселен од с. Бойшта и од други места воглавно од северните краишта.

.... Не е познато на која основа е дадено името на селото. На горниот тек на реката "Станчеица", "Синедол" постојат во стените сјајно изразени златно-сребренести зрица, кои и сега децата и други љубопитни грагани ги наблюдуваат. Покрај тоа во месноста "Чукана" лугето наогаа необични камења. Од таму е создадена претпоставката за називот на селото Златари.

Во црквата на гробиштата, вграден е камен со врежан датум од XII век, нанеа се вршени поправки и дограмби но никој од старите што ги познаваме и паметевме не можеше да потврди кога е изградена.

Црквата во селото е изградена во 18 век. ^{нај} Влезната врата постои фреска "Св. Георгиј" а под фреската внесени се на старо словенски јазик (письмо) имињата на водечките личности и лугето што учествувале во градбата на црквата. Од западната страна на црквата беше изграден додатен дел кој служел за религиозни обреди (раздавања, заеднички гозби за одделни празници, собири) а покасно кон крајот на Турското владение и непосредно по создавањето на Кралството Југославија



- 2 ,

ја се користеше за училиште, додека по ослободувањето просторно била сместена селската продавница и прехрамбени артикли и други производи.

Против османлиската тиранија, населението водело непрекината борба. А за време на Илинденската епопеја активно и организирано се вклучило во борбата на македонскиот народ за ослободување. Формирале месни чети во состав од 30 востаници под команда на Горги Павлов Соколовски "Чаушот", која опфирала во реонот на селото а сопствената и со четите на околните села. Златари во Илинденското востание претставувало мошне значајна база преку која се одвивале врските за заедничките воените дејствија на Преспа, покасно до селото Смилево, Демир Хисар и Крушево. Според спомените на Славејко Арсов од 10-12 декември 1902 година во селото се собрале 80-90 востаници од горните села на Преспа за помош на Јордан "Пиперката", кој бил опколен од турскиот аскер во село Брезово-Демир Хисарско. Но кога пристигнале во с. Смилево биле извештени дека Јордан успеал да се пробие низ блокадата. Во периодот 1902-1903 година Арсов и други организатори на востанието на повеќе наврати претстојувале повеќе денови во селото.

Четата на с. Златари во деновите на востанието врвела активни борбени дејствија. Убиле двајца озлогласени османлии и ги запалила житата во месноста "Порој" во сопствеништво на беговите. Поради кое, кое и поради другите воени активности на 16 август, Турска војска го блокирала селото и го запалила, воено блокиран е и врвот на Бигла од главато до Буково. Во ова време Арсов со 60 востаници се наоѓал во реонот на с. Златари. Отпор и одбрана на селото не обезбедиле поради движението на голем број турски војски и опасноста од колеж на населението кое било евакуирано во месноста "Нејков дол" и "Јасиче". Во селото, односно во "Горно кладенче" останал само Пенчо Недановски, 110 годишен старец, кого Турците на зверски начин го убили.

На 24.07.1903 год. турскиот башибозук преку шумата "Глаиште и Осоинче" се упатил по нивите каде селаните врзување снопови жито, ги собрале сите мажи и младинци и врзани ги одвеле во една јама над ливадите во месноста "Мекелија" и на зверски начин со бајетите од пушките се убили:

1. Гоше Стојанов Мирчевски,
2. Стојан Мирчев Андоновски,
3. Трајко Поповски,
4. Јонче Мицев
5. Наум Ристанчевски,
6. Горги Терзиевски,
7. Ташко Тутковски,
8. Стево Гајтановски,



- 3,

10. Ицо Стевов Недановски,

11. Стево Трајчев Пупалевски.

Межу убиените тешко ранет со 12 убоди во пределот на вратот успеал ноќта да се извлечи Андрија Гајтановски, кој како жив сведок назлочинот ја дочека слободата на Македонија. Раскажуваше Андреја и за другите селани што тој ден ја избегнале трагедијата: "Во тој кобен ден многумина од селаните што врзувале спонје жито, кога ги забележале Османлиите успеале да се скријат во шумата, настрадале само оние што биле на дomet на пушките. Од како ги заробиле почнале да ги водат по ливадите спрема селото Јанковец, лугето што го гледале призорот мислејќи дека ги водат во гр. Ресен на сослушување. Четата на Ѓорѓи Чаушо која во тој момент се наоѓала во месноста "Оцеј куки", била на исто мислење и не превзела ништо за ослободување на лугето. Кога пристигнал во месноста "Мекелија" се упатиле во јамата на "Осој", бујно обраснат со леска. Квечерината му ги врзале рацетеи устите и со ножевите на пушките ги убиле. Телата на убиените, селаните ги погребале во заедничка гробница на селските гробишта. Непосредно до нив погребани се остатоците на двајца српски војници загинати во Балканските војни во пределот на месноста "Голем камен".

По востанието 1903 година, настануваат позасилени миграции на машката работна сила, воглавно во Истанбул (Турција) и Румунија, а поради рапидното опаѓање на и така лошата материјална положба на домаќинствата. Посебно тешка била положбата во Балканските и пред и по Првата светска војна. По конституирањето на стара Југославија како резултат на безочната експлоатација од страна на владеачката класа, високите административни давачки, денационализаторската политика и политичкиот терор, миграцијата во странство завзема широки размери и тоа во прекуокенаските земји: САД, Канада и земјите во Јужна Америка.

До Втората светска војна селото го сочинувале околу 70 домаќинства. Основен економски извор за егзистенција на населението претставувало земјоделството, односно ратарството и сточарството. Мегутоа поради екстензивниот и натурален карактер на производство, тоа не ги обезбедувало ни основните потреби на домаќинствата. Отаму ориентацијата на дрварење, преку кое доаѓа до какви такви приходи-средства за останок. Ова особеност е карактеристична за поголем дел од селата во Преспа, со таа разлика што до пејчини средства населението доаѓало од други извори, улов на риба, производство на вар и слично. Ваквата состојба имаше своевидно влијание на развојот на градот и обратно. И во градот преовладуваше земјоделството. Занаетчиството иаком покажуваше релативен развој (пораст на занаетчиите), беше исклучиво ориентирано на усл



-4,-

жните дејности и претставуваше приоритетна ~~гранка~~ поради меѓусебна-
та конкуренција и слабата материјалнамок на населението. Трговијата
ја пратат слични карактеристики, разликата е во тоа што беше концен-
трирана во помал број домаќинства. Поради овие дејнсоти и едините и
другите биле ориентирани кон земјоделството односно овоштарството и
лозарството. Не постоеше ниту еден индустриски капацитет со исклучок
на единаполска тулана со крајно примитивни средства за производство
на тули и керамиди. Од занаетите најзастапени биле: ковачкиот, грчар-
скиот, чевларскиот, шивачкиот, столарскиот и налбатството. Ваквиот разви-
ој на градот го условувал развојот на земјоделството и селото вооп-
што.

Од податоците прибрани преку анкетирани лица за структурата
на населението во селото произлегува: од вкупниот број на домаќин-
ства во селото околу 52 членови постојано се наогале на привремена
работка во прекуокенаските земји: САД, Канада и земјите на Јужна Аме-
рика, или од 1-3 члена од секое домаќинство. Забележани се само 5 до-
маќинства од кои немало печалбари. Мегутоај поедини домаќинства
сета машка работот способна сила се наогала на печалба, еден број од
околу 12 лица наполно се иселиле од селото. Што значи сиот потенцијај
на машката работна сила се наогал надвор од родното место. Жените и
децата и старците биле основен фактор во развивањето на земјоделст-
вото и одржувањето на домаќинствата. Мегутоа печалбарството и покрај
сите негативности што ги имаше, предизвика и позитивни промени во по-
добрувањето на економската основа на домаќинствата, начинот на работе
и живеење, исто и во идеите и политичките свакања и определби на лу-
гето. Паричните средства заштедени од печалбарството користени се за
проширување на земјоделскиот имот во рамничарскиот дел од полето
према Ресен, за изградба на нови станови, проширувањето на сточниот
фонд, ориентацијакон овоштарството како стоково производство и др.
Мегутоа и понатаму животот се одвиваше во вонредно тешки услови
поради екстензивниот карактер на земјоделството, слабиот пазар, ниски
цени на производите и презадолженоста со давачки эксплоататорскиот
режим.

Влијанието на КП во село Златари понепосредно започнува
од 1934 година со враќањето ~~вд~~ Канада на Киме Нечовски и покасно
1935-36 година на Софре Пупалевски од САД и Лазе Денчов Нелковски
кои биле зачленети и учествувале во активностите на тамошните Кому-
нистички ~~Б~~ртии (Балкански огранок) и работничкото движење.



5.-

Во вакви општествено и политички и економски услови се роди, растеше и развиваше храбриот и бестрашен партизан и генијален војсководител Науме Веслиевски-Овчарот, потомок на Геро војводата од с. Кривени војвода од Илинденската епопеја (опејан во песната "Ајде бре Геро Војвода, Фрли ја теслим пушката, јас тебе теслим пушката, ти мене теслим главата").

Со Науме Веслиевски дружарував од почетните училишни денови кога се запишав и поагав на Граганската школа во Ресен а покасно и на шивачкиот занает. Често доагаше во нашиот дом. Најголем интерес пројавуваше за историјата на сафриот, средниот и новиот век и посебно за географијата. Можам слободно да речам дека ги познаваше овие предмети повеќе од секој средношколец. Беше внимателен секогаш ведро расположен, не навлегуваше во реплики, можеби поради тие особини беше омилен меѓу другарите. Неговото присуство било во која средина создаваше пријатнаатмосвера.

Покасно во 16-17 годишна возраст пројави военреден интерес за дневниот печат "Политика", "Време", позајмувајќи ги листовите од неколкумина претплатници, зошто неговата материјална положба беше исклучително тешка и не му овозможуваше набавка на наведените списанија.

Со конституирањето на КП во село Златари 1939 исе поизразениот фашистички реваншизам, во селото се водеше интензивна полемика марксизмот, ленинизмот, успехот на Октомвриската револуција во Русија и др. Науме живо учествуваше со неговиот реализам и сугестивност, немажеше да не биде забележан како човек иако млад со вродени политички своства.

Не случајно Наум Шишко кој во селото ~~жил~~ претставуваше како националист, за време на бивша Југославија одлежал 5 години затвор како началник на ВМРО за Преспа, посветуваше големо внимание да го придобие Науме Веслиевски и да го ангажира за таа цел во активностите намладите.

По априлската воја и окупацијата од фашистичка Германија од напуштениот Фронт на Гавато Науме и Јоне Пупалебски собраа повеќе пушки и еден пушкомитралез. Познато е дека Одредот "Даме Груев" располагаше со пушкомитралез но не сум сигурен дали беше овој или не кој друг донесен од Битолските партизани. Во овој период КП во селото бројно многу се зголеми иако Бугарските власти преку кметовите и другите пробугарски ориентирани елементи вршеа напори за влијание врз младината. На Бугарските окупатори Науме гледаше со омраза, често



6.

зборуваше дека една окупација е заменета со друга ~~зато~~ и дека без вооружена борба нема слобода за нашиот македонски народ. Мегутоа, познат е ставот на КП на Македонија во тие услови, а во келиите на КП постоеше дезинформираност и исчекување. Кметот Наум Шишко развиваал секојдневна пропаганда за придобивање намладината. Очите му беа посебно свртени кон неколку младинци посебно кон Науме со кого често водеше полемика.

Една вечер, како и често пати Наумedoјде кај нас. Татко ми Киме Нечовски, член на КП од 1934 година, односно 1939 година кога се констуира келијата на КП во селото, поведе отворен разговор за тоа кој е кметот Наум Шишков, неговите идеи, стремежи и слично. Шишко во Америка бил анархист, покасно националист а сега ревносен фашист кој се стреми да ја придобие младината ја ангажира во платените пробугарски и Бугарски фашистички организации кои во селото непостоеја.

Во селото постои и дејствува КП, која се стреми и бори за социјализам, единаквост и рамноправност. Во овој период по нападот и окупацијата од Бугарските фашисти на Југославија, покасно по нападот на Фашистичка Германија на СССР во селото се водеа секојдневни дискусији, расправи и реплики меѓу Шишко и членовите на КП за воено политичката ситуација. Науме покажуваше вонреден интерес и активно учествуваше во дискусиите. Постоењето на КП во селото го изненади и воодушеви, беше поврзан со Мите Гајтан, секретар на КП во селото, и стана кандидат на КП. Користеше партиска литература, билтени, листици и др. Мегутоа поради регрутацијата за Бугарската армија а како последица на сеуште нерасчистениот однос и став на КП заначинот на вооружената борба против окупаторите, формално не се водеше како кандидат на КП.

Првото отсуство од Бугарската армија Неуме и Крсте Соколовски го остварија ми се чини кон крајот на 1941 година. Тие пројавуваа желба да останат во илегалство, но поради зимата и поради сеуште незавземениот став за формирање на партизански одреди се вратија во Армијата. Кон крајот на декември 1941 година во селото Златари доага народниот херој Мирче Ацев, член на ПК КПМ, одржа состанок со келијата на КП во куќата на Вангел Пупалевски, накој меѓу другото се завзеде решителен став за вооруженaborба против окупаторот. Второто отсуство на Неуме и Крсте од Бугарската армија ~~их~~ беше во почетокот на април 1942 година, тие денови беа уапсени од Бугарската полиција Мите Богоевски и Илија Спировски. Се сеќавам еднавечер ме повика Мите Гајтан, секретар на Првата келија на КП ме запозна со случајот и нареди квечрината околу 20 часот да се собери Скоевската група под тремот на црквата. Гајтан дојде заедно со Науме Веслиевски даја објасни целта на состанокот со следните зборови: "Информиран сум дека утре рано Митета



Богоевски и Илија Спировски, полицијата ќе ги спроведува до Битола, во спроводот ќе учествуваат 6 полицијаци и ~~ко треба да обезбедише~~ погодна заседа кај Гаватските ливади и ги ослободите. Ној не сака да учествува во акцијата да се изјасни овде" - сите се сложивме и се закажа да се састаниме опремени со волнени алишта и оружје во 01 часот по полноќ. Науме дојде облечен во војничка униформа без шинел со викрстени фишеклии на раменафа-вооружен, стоеше ведро расположен и кај сите нас создаде влијание на обестрашеност и сигурност во спроведувањето на акцијата. Нас ни беше речено од Мите Гајтан бидејќи немаме војничко искуство, Науме да ја води акцијата. Мегутоа откако се собравме Мите Гајтан ни рече дека акцијата се одлага.

Во второто отсуство Науме и Крсте нешто покасно и Мите Трајчевски решително одбија да се вратат во Бугарската армија. ОО на КП во селото ги прифати и преку келијата на КП на с. Сопотско префрлени се како што е познато во ^{ЧЛ} илегалство на територијата на Прѣна под Италијанска окупација,

xxxxxx Како што стои во првите верзии на Хронологијата за настаните од НОБ во Преспа. Одлука за формирање напартизански одред е донесена од Јосиф Јосифовски "Свештарот" и Боче Ѓамбевски во реонот меѓу Ќарев Двор и Козјак. Преспанските илегалци доаѓаат прво во Сопотската корија а потоа се стационираат во "Синедолско кладенче" каде што пристигнуваат групи од битолските партизани.

Пренесувајќи се во тој период човек неможе да си постави прашање: Кои услови диктирале во определбата на локацијата за формирањето на Одредот "Даме Груев", сигурно е дека "Свештарот" а можеби и други фактори и не е случајно што ја избрале планината Бигла иако нема широк простор за борбена активност и маневрирање на партизанските формации. Историчарите имаат веројатно пореална претпоставка но според мене покрај другите фактори како што се: приклучувањето на Битолски-те партизани, развиените партизански и скоечки организации, битно влијание имеле Златарските илегалци кои како и Славе Илиевски од с. Кривени целосно ја познавале Бигла и нејзините особености.

Длабоко сум уверен дека Науме, со неговите револуционерни особини како по традиција на неговиот легендарен дедо - Геро Војводата од Илинденска епопеја не остана незабележен уште од првите денови од формирањето на Одредот.

Ако се фрли бегол поглед на локалитетот на Одредот и успешно ста во борбените акции на Смилево и нападот на полициската станица во Кажани и по двете борбени акции на Одредот "Даме Груев", Бугарските окупациони власти организираа потера со гарнизоните од всјска и полиција од Битола.

по строт Бигла-Охрид напотезот "Прентов мост" Ресен и паризонот од Ресен, Ресен-Златари- Бигла и ливадите Јанковец^и Златари, додека Одредо: се засолна во Чешино над нивчето ^{ручиште} Танево и Осоинче на 1 км. од с. Златари така одреденаки локација што никој не можеше да претпостави дека Одредот би можел да се засолни на овие места. При ова се земени во предвид сите фактори: близината на селото, водата, шумата и сл. Во двата налети на Бугарската војска и полиција, партизанскиот одред беше сочуван, нема да погрешам ако потврдам дека најголема задлуга имаат златарските партизани, посебно Науме Веслиевски "Овчарот", на неговиот изострен и генилен осет за партизанска борба. Во овие тешки моменти за спстанок и развање на борбената активност на Одредот, посебна и покртвувана активност на Одредот, посебна и покртвувана надежност покажаа организациите на КП и СКОЈ од с. Златари, Сопотско и Болно. Блокадата на с. Златари и пла- ницата Бигла непретставуваше никаква пречка за отпор и обезбедување со храна и други потребни артикли и покрај сиромаштијата пред се како резултат на постојаните реквизиции на жито и сточарски производи од Бугарските окапторски власти.

Мегут пак како што е познато на 12 септември 1942 година настапотална првала на КП и СКОЈ, вклучувајќи ги и Околискиот комитет на КП и СКОЈ во Горна Преспа. Но и покрај тоа под многу тешки услови Одредот "Даме Груев" ја одвиваше својата борбена активност. Во тој период од посебно значење е помошта од преостанатите активисти на КП и СКОЈ односно на одделни членови од златарските партизани.

По првоалата на КП и СКОЈ, Бугарските власти со цел да го онвозможат дејствувањето и контактиите на партизаните со селаните и посебно со нивните фамилии ги интерираа во Бугарија членовите од домакинствата на Науме Веслиевски, Мите Трајчевски и Крсте Соколовски.

Во овие вонредно тешки услови посебно значење е помошта на Одредот од КП и СКОЈ на селата Златари и Болотско како и на селото Болно, додека тој терен претстојуваше и ја одвиваше својата борбена активност. А по првала на КП и СКОЈ во градот и горните села на Преспа и со реорганизацијата на партизанскиот одред "Даме Груев" по нападот на с. Сопотско, групата на Науме Веслиевски под вонредно тешки услови остана крајот на декември 1942 година во посебно ископана земуница во Синедолско кладенче, потпирајќи се исклучиво на издржување на својата фамилија односно набратот на Науме, Панде, сестрата Трајанка, братот на Мите Трајчевски, Гоше и др. членови на семејствата како и некои непровалени членови на СКОЈ од селото. Од овој период по две години поминати во зарворите во Бугарија, со Науме се сретнав во 1944 г. во Струмица каде што тој се наоѓаше на функцијата Командант на 52 дивизија на НОВ. За Наумета, за неговите херојски подвиги, храброст, прославеност, генијал-



ност во водењето на воените операции и нивната успетност, слушнав од другарите во Струмица и с.Дукатино(Радовишко).Во ова време по одлука на ПК СКОЈ беше ставен на располагање на ОК КПМ на Струмица,без член на Срескиот комитет на СКОЈ и Секретар на Општинскиот комитет на КПМ и СКОЈ во с.Босилово.Глигор Новаков тогаш Секретар на Околискиот комитет ме извести дека Науме го замолил да ме извести дека се наоѓа во Струмица и сака да се сртнеме.Беше сабота,отидов во Касарната,без пријатно изненаден воедно и возбуден кога го гледав во офицерска униформа,стасит,строг но вечно со осмев на лицето.Се договоривме вечерта да излеземе на корзо.Главната улица беше преполнна со младинци,шетајќи ме обавести дека се запознал со девојка по име Цвета и дека има сериоз ^{успешност}
нанамера да се ожени со неа,одејќи по улицата ни се придружи Цвета.

Вечерта отседнав во Касарната заедно со Науме и нокта помина во сеќавања и спомени за детството и животот во Златари.На функцијата што ја имав таму останав до крајот најануари 1945 година, така да во саботите и неделите се среќававме со Науме.Последен пат во Источна Македонија се сретувавме во Штип на советувањето на раководителите на КП о ко мандандите на воените формации по повод побуната намал дел од војската место на Сремски Фронт да одат на Солун.Науме по женидбата со Цвета а покасно и со децата често доагаше во Златари.Контактираше со сите села ни а тие со внимание и почит се однесуваа кон него.Не само во родното место ,во сите села што ги посетуваше како и во градот Ресен посебно во изборната кампања 1947 година беше дочекуван со огромен интерес на лугето, почит и благодарност, претставуваше жива легенда кај сите возрастина лугето, мажи, жени и деца.Како резултат на огромниот допринос во текот на НОБ, за слободата и формирањето на првата македонска држава во составот на ФНРЈ.

Пролетта 1949 година се наогав на должност член на Бирото на Обласниот комитет на КПМ Битола и надејно домадојде Науме и најави дека сака да остане нокта кај мене. Му реков дека тоа за мојата фамилија претставува чест и радост, се насмевна. Меѓутога во разговорот и воопшто се осекаше загриженост го немаше овој осмев и ведрина својствена од порано, најави дека изутрината сака да оди во Ресен. Кон крајот на летото беш на терен во Прилепско, нокта имав намера да отседнам во

с. _____ ме гутоа кон 22 часот дојдоа некои другари од УДБ 2 и ми соопштија дека Министерот на внатрешни работи (Цветко Узуновски) ме бара другиот ден јазбајлето да се јавам кај него. Со ципот ме префрлија до железничката станица во Прилеп. Во возот размислував и не можев да утврдам што се случува, која е причината за ова. Во активноста како член на Обласниот комитет во Битола не можев да констатирам



дека сум направил некаква грешка. Штом пристигнав во Скопје ја тидов во Министерството. Работникот нашалтерот знаеше и веднаш ме упати кај Министерот. Цветко Узуновски ми изгледаше прилично трогнат иако се стремеше да создаде пријатна атмосфера, знаеш ми рече: "зашто те повикавме, Науме е слаб со здравјето и сакаме да го пратиме на одмор во некое летовалиште, тој изјави дека сака со тебе да оди, се наога кај Лазар Колишевски". Лазо ми го кажа истото што и Цветко, го замоли да се вратам до дома и да земам ново одело, мегутоа ми рече дека ова е добро а за долен веш и друг прибор јас ќе те обезбедам, така беше припремен куфтер со сите потребни работи. Науме како што ме обавести Лилјана Чаловска спиеше а во меѓувреме дојдоа татко му и мајка му на Науме, Цвета исто така ја затекнав во домот кај Лазо.

Квечерината тргнавме кон железничката станица, Лилјана, Цвета и јас со Науме. До Куманово во симплонот не испрати Лазо. Во меѓувреме Лазо ме обавести дека на железничката станица во Белград ќе не пречка Светозар Вукмановиќ-Темпо и тој ќе одреди што понатаму на кое место ќе одиме на одмор. Во возот Науме изгледаше преморен, замислен и не се впушташе во подолг разговор, така ~~да~~ ^{не} остави знаци на заболување. Мегутоа кога пристигнавме на Белградската железничка станица, на перонот стоеше Темпо, последни слегувавме Науме, Цвета и јас. Во ходникот на возот Науме подзастана го извади рачниот часовник и го подаде на Цвета и рече "Ако не се вратам друго нема што да ти дадам да го чуваш за спомен". Мене почнаа да ми течат солзи. Темпо се поздрави со сите а со Науме се прегрнаа и подолго време стојаа прегрнати потоа мене ми се обрна Темпо, "Ти и Кочо можете да се вратите ако е потребно ќе ве викнеме повторно". Во возот често ми доагаше мислата што се случува со Науме, дали навистина како придружник одев на одмор со него во некое летовалиште. Кога се вративме во Скопје, се пријавив во кабинетот кај Лазо, да му ги предадам работите што ми ги дадоа. Во кабинетот се наогаше Борко Темелковски, Лилјакот, ^{Лазо} ме праша како поминувме по пат му објаснив а тој во разговорот се обрати кон Лилјакот до зборовите "го читав материјалот за Наумета, и никаде ништо посебно нема, мегутоа едно е нејасно кои се причините што Науме има само едно одликување - партизанска звезда а и со чинот е понизок од Васко Каранджевски а во текот на НОБ беше легенда на Македонскиот народ!"



По неполни месец по расформирањето на Обласниот комитет во Битола, се наогав на должноста Секретар на ОК КПМ Ресен. Телефонски беш повикан од Ѓупчо Арсов, тогаш сојузен министер да одам во Белград. Науме требаше да излезе од ВМА. Отидовме заедно со сестраму Трајанка во Белград, каде отиде во болницата и јас кај Ѓупчо Арсов, кој ми објасни за состојбата на Наумете.

Слегов на железничката станица „ненадејно го слушнав гласот на Науме“ Ване, се свртив, тој веднаш притрча, каде одиш, одговорив за Скопје, дали би сакал да дојдеш преку Приштина, веднаш се сложив. Во Приштина отседнаав двадена во неговиот стан. Науме беше на должност Командант на дивизија. По известно време се демобилизира и отиде во пензија, во исто време од за мене непознати причини, дојде до развод на бракот со Цвета која неверојатно многу ја сакаше. Одреден период живееше во с. Златари а покасно кај сестра му Трајанка во с. Јанковец, која како и зетот Крсте му посветија исклучително внимание се до неговата смрт. Во овој период често доагаше кај мене. Во еднаприлика му поставив интимно прашање дали размислува на повторен брак, ја наведнаглавата и рече: "Не можам да ја заборавам Цвета и не помислувам надруга жена".

Напогребот присуствуваше огромна маса народ од с. Јанковец, Златари, градот Ресен и другите села на Преспа. Така згасна еден бурен живот на хребар партизан, легендарен војсководител и стратег и виртуоз на воените вештини.

Вене Нечовски
Ресен

Ж. М. Голубовски

